



### БАРАЊЕ

за издавање на извод на лиценца за вршење на авто-такси  
превоз на патници на општина Струмица

Назив и седиште на превозникот
Матичен број и даночен број
Вид на превозот
Податоци за возилата за кои се бара извод од лиценцата со кои ќе го врши превозот

### КАРАКТЕР НА БАРАЊЕТО

Утврдување на исполнување на услови за добивање на извод на лиценца за вршење на авто-такси превоз во општина Струмица и упис во Регистарот за евиденција на издадени изводи лиценци

### ДОКАЗИ ВО ПРИЛОГ

- 1) да е впишан во Централниот регистар на Република Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
- 2) да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има договор за лизинг, што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни видови на превоз во внатрешниот и/или меѓународниот патен сообраќај, при што за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз на патници да е сопственик или да има договор за лизинг за најмалку две возила со капацитет од најмалку 22+1 седиште по возило, за општински линиски превоз на патници да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, за линиски превоз на патници во градот Скопје да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште а за слободен превоз и посебен линиски превоз на патници да е сопственик или да има договор за лизинг за најмалку едно возило со капацитет со најмалку 8+1 седиште по возило, авто – такси превоз со најмногу 6 + 1 седиште по возило, што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни видови на превоз;
- 3) да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило (автобуси, товарни возила) што ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
- 4) да има вработено авто-такси возачи кои поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 или А2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR) на Советот на Европа;
- 5) во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници да има вградено фискален апарат;
- 6) управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за професионална компетентност;
- 7) да има вработено возачи кои имаат сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки. [3](#)

>Уплата за платен надоместок за трошоци за изработка на извод од лиценцата

- назив на примачот: трезорска сметка - Буџет на општина Струмица
- банка на примачот: Народна банка на РМ
- сметка: 100000000063095
- приходна шифра и програма: 722316
- цел на дознаката : превозни такси
- уплатна сметка: 840 –166 - 03390
- износ на уплата : 150,00 денари за извод на лиценцата (на примерок)

>Уплата за платен надоместок за трошоци за изработка на извод од лиценцата

- назив на примачот: трезорска сметка - Буџет на општина Струмица
- банка на примачот: Народна банка на РМ
- сметка: 100000000063095
- приходна шифра и програма: 722315 00
- цел на дознаката : административни такси
- уплатна сметка: 840 –166 - 03182
- износ на уплата : 300,00 денари за извод на лиценцата (на примерок)

Напомена; - За вистинитоста на податоците превозникот носи одговорност според Закон

- Барањето се поднесува комплетирано со сите докази во прилог,**некомплетните барања не се разгледуваат.**

М.П. \_\_\_\_\_

Потпис,име и презиме на управителот